



Шверцот со цигари на територијата на поранешна Југославија најмногу беше развиен за време на војните во деведесеттите години на минатиот век. Стоката која се внесувала во Босна се продавала на црниот пазар - нафта, цигари, градежен материјал, кафе, алкохол. Организатор на шверцот со цигари во Босна било МВР на Република Српска.

Македонија ја потресува досега невидена афера со шверц на цигари. И тоа пред избори. Во недостиг на проекти и на програми за излез на земјата од кризата во која се наоѓа на економски и на стопански план, крупните политички олигархии се занимаваат со криминалот и со подземјето. Досега никој не одговори на прашањето кој навистина шверцувал цигари - левицата или десницата, или двете, но секоја во своето време? Едните биле поврзани со овие, а другите со оние. Си ги симнуваат маските, безобразно пред избори се соблекуваат. Ете кој одлучува за нашата иднина. Левицата и десницата длабоко нагазиле во дупките на мафијата, длабоко се вкорениле во подземјето. Ова не го кажувам јас, Петко или Станко.

луѓе. Тоа е најтешкиот дел од таа операција, затоа што кога се распределуваат парите добиени од шверцот паѓаат и мртви глави. Во Босна, за време на војната, често се случувало кога ќе минуваат конвоите за пренос на шверцувани цигари полицијата да го стопира сообраќајот на одредени патни правци, исто како да поминува државна делегација. Автомобилите некогаш чекале и по половина час за да го ослободат патот за шлеперите со цигари. Значи, сè се одвивало под контрола на државата, ако може да се рече дека во тоа време Босна била некаква државна творба. Истата процедура била карактеристична и за Косово, Црна Гора, за Македонија... Организатор на шверцот со цигари во Босна било МВР на Република Српска,

МИЛО ЃУКАНОВИЌ МОЖЕ ВОДА ДА НИ НОСИ!

Најодговорните луѓе во ресорот за државна безбедност организирале незаконита трговија со подземјето во Црна Гора, кое било поврзано со властите во Подгорица. Евидентирани се повеќе случаи на увоз и транспорт на стоки, претежно цигари, од СР Југославија за продажба во муслиманско-хрватската федерација. Сè тоа било проследено и помагано од полицијата. Постојат информации за шверц на цигари меѓу Република Српска и Хрватска. Операцијата се изведувала преку Херцег Босна со знаење на властите на двете земји. Потоа и Црна Гора се вклучила во развиената мрежа за шверцување цигари низ Балканот. Главната задача ја добил Мило Ѓукановиќ, кој станува најголемиот балкански шверцерски бос по кого трага и италијанското правосудство. Се шверцуваат цигари од Кипар, Италија, Грција...



■ Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



Тоа си го кажуваат самите меѓу себе. Бучковски за Груевски, Груевски за Бучковски, Бучковски за Георгиевски и обратно. Истите тие политички артисти сакаат и натаму да бидат носители на власта. Па, со кое право кога се соголуваат до бубрези? Се самопрогласуваат за победници во екот кога наместо победи, таквите и сличните на нив, треба да претрпуваат пораз.

ШВЕРЦОТ ВО СОСЕДСТВОТО

Шверцот со цигари на територијата на поранешна Југославија најмногу беше развиен за време на војните во деведесеттите години на минатиот век. Голем дел од своето време поранешната претседателка на Република Српска, Билјана Плавшиќ, потроши токму на оваа проблематика. Во еден извештај таа запиша: "Сите информации се сведуваат на тоа дека МВР во Бања Лука е вклучено во нелегална трговија или, пак, со својата пасивност и неангажираност го толерира организиранiot криминал. Стоката која се внесува во Босна се продава на црниот пазар - нафта, цигари, градежен материјал, кафе, алкохол. Царина речиси и да не се наплатува. Некои стоки службено се ослободени од давачки под наизвикалото строго доверливо. Парите од продажбата на цигарите и на алкохолот се ставаат во црни кеси или торби и им се предаваат на доверливи

без оглед на честата промена на луѓето во него. Најодговорните луѓе во ресорот за државна безбедност организирале незаконита трговија со подземјето во Црна Гора кое, пак, исто така, било поврзано со властите во Подгорица. За таа работа биле ангажирани т.н. криминално-полициски врски, без кои тешко се спроведувала операцијата. Тоа се т.н. специјални бригади за шверцување цигари. Само во еден ден од Црна Гора во Босна биле донесени осум шлепери со цигари, кои биле предадени во Добриње, а го организирале полицајци од станицата во местото Кула и работниците во државната безбедност. Наредниот ден во Рогатица бил сопрен конвој од три камиони, од Црна Гора за Сараево, со 15 тони цигари во вредност од околу 800.000 евра. Во шверцот со цигари секогаш биле вклучени и поранешни припадници на безбедносните сили, припадници на специјалната полиција, кои се поврзани со подземјата на сите поранешни југословенски републики.

Интересна е и следнава ситуација. Закрвавените страни во Босна во екот на војната знаеле добро да соработуваат на полето на криминалот. Евидентирани се повеќе случаи на увоз и транспорт на стоки, претежно цигари, од СР Југославија за продажба во муслиманско-хрватската федерација. Сè тоа било проследено и помагано од страна на полицијата. Таа дури и ги придружувала конвоите со шверцуваните цигари. Операцијата се изведувала во текот на ноќните часови. Постојат информации за шверц на цигари меѓу Република Српска и Хр-



Досега никој не одговори на прашањето кој навистина шверцувал цигари - левицата или десницата, или двете, но секоја во своето време? Си ги симнуваат маските, безобразно пред избори се соблекуваат. Левицата и десницата длабоко нагазиле во дупките на мафијата, длабо-

ко се вкорениле во подземјето. Тоа го кажуваат Бучковски за Груевски, Груевски за Бучковски, Бучковски за Георгиевски и обратно. Последната епизода со шверцот на цигари и наводната поврзаност со "Докторот" од Бугарија е само последната алка од синџирчето, кое со години го носиме.

"Контрабандите кои работат со цигари располагаат со високи суми пари, бидејќи заработката е огромна. Значи, располагаат со големи можности да ги корумпираат државните функционери, каде било, не само во Македонија".

Кај нас се шверцуваа цигари, но во Буџетот на Македонија не влезе ниту едно евро од тие пари.

КОЈА КОНТРАБАНДА ОД ЛЕВО И ОД ДЕСНО Е "ПОСИЛНА"?

ватска. Таа операција се изведувала преку Херцег Босна со знаење на властите на двете земји. Расколот меѓу Радован Караџиќ, од една страна, и Билјана Плавшиќ од друга, настанал токму поради нерамномерната распределба на пари од шверцот на цигари меѓу Република Српска и Црна Гора. Тогаш на големо се шверцуваа цигари и од Македонија. Сите се секаваме како Ратко Младиќ на боиштата пушеше македонски цигари. Тешко дека тие таму дошле на легален начин. Од бизнисот со шверцот на цигари раководството во Пале земало 10 отсто провизија. Најсилна фирма во тој период била "Селект импекс", која ја вршела криминалната работа со сите земји од поранешна Југославија. Таа била под контрола на Радован Караџиќ, а операциите се спроведувале со помош на ресорот за внатрешни работи. Оваа фирма некои ја нарекувале полициско претпријатие, кое имало монопол во тој профитабилен бизнис, но имала и некоја политичка задача - да ги намали врските меѓу двата ентитета во Босна. Со тоа Дејтонскиот договор буквално бил деградиран. Меѓународната заедница била немоќна да ја спречи таа работа. Потоа и Црна Гора се вклучила во развиената мрежа за шверцување цигари низ Балканот, па поучена од успехот во Босна, главната задача ја добива Мило Ѓукановиќ, кој станува најголемиот балкански шверцерски бос по кого трага и италијанското правосудство. Се шверцуваат цигари од Кипар, Италија, Грција. Дел од нив минуваат низ Македонија. Во улога на посредник се јавува Агенцијата за трговија во Владата на Црна Гора. Во Црна Гора од 7 до 14 дена во месецот минуваат во шверцување цигари. Количеството се движи околу 25 тони цигари од марките Марлборо, Винстон, Данхил. Властите во Црна Гора, пред сè, Ѓукановиќ имале врски и со заменикот на

мостарскиот градоначалник, Сафет Оручевиќ. Поради ваквите дејности на луѓето од Подгорица соседните земји годишно губеле по околу 250 милиони евра. Речиси 90 отсто од цигарите во Црна Гора и денес се пренесуваат преку шверцерски канали. Многу пати Ѓукановиќ им признал на европските дипломати, кои се интересираат за состојбите во неговата земја дека тој шверцува цигари, но со оправдување дека Црна Гора е мала и немоќна република, дека нема од што да преживее, дека режимот на Милошевиќ им оневозможува закрепнување на економијата и на стопанството. Оттука, бил принуден буџетот да го полни со пари од шверцот на цигари. Невидено и непојмливо. Но, интересно е тоа што дел од претставниците во Брисел го толерираа во таквите постапки додека на сила беше власта на Милошевиќ. А, Мило продолжи со шверцот и по паѓањето на белградскиот режим во 2000 година, продолжи дури и по смртта на Слобо. Значи, не бил проблем диктаторот. Тој бил само алиби во оправдување на шверцот. Ѓукановиќ и денес шверцува, а анализите велат дека тој е во спрега и со неколку други балкански премиери или шефови на држави.

НАШАТА ШВЕРЦЕРСКА ПРИКАЗНА

За македонската страна на приказната може да се пишуваат страници и страници. Досега кај нас ништо не е откриено, ништо расветлено. Сè се сведува на шпекулации и напаѓања за чисто политичко-маркетиншки цели. Последната епизода со шверцот на цигари и наводната поврзаност со "Докторот" од Бугарија е само последната алка од синџирчето, кое со години го носиме. Генезата на оваа денешна епизода датира од

времето на владеењето на Георгиевски. Александар Бутиче од Бирото на ЕУ за борба против шверцот своевремено изјави дека Македонија е вклучена во регионалната нелегална трговија со цигари. Од Брисел тој соопшти дека Балканот е раскрсница на тој шверц, кој европските земји ги чини многу пари. Бутиче додаде дека во целата таа организација на шверц се вклучени и државни функционери чија обврска била границите да ги чуваат отворени за преминување на шлеперите полни со цигари, наменети за илегална продажба во европските земји. Тогашниот министер за трговија, Никола Груевски, во тоа време изјави дека со секој камион со цигари патува и по еден даночник, додека министерот за правда, Џевдет Насуфи, додаде оти не постои само шверц со цигари, туку и со други стоки, но дека државата презема соодветни мерки. Поради контрадикторниот став на владините претставници од тоа време се создаде атмосфера на сомневање. Шефот на европската делегација во Македонија, Тешеира, ја заштити македонската Влада и издејствува демант од Брисел за таквите наводи на Бутиче. Наводно Бутиче не ја спомнал Македонија во тој контекст иако телевизиската снимка на која тој говори ја има следнава содржина: "Македонија, за жал, заедно со другите земји од регионот, игра важна улога во шверцот на цигари". Одговарајќи на прашањето "зошто", тој додаде "заради географските и економските причини. Контрабандите кои работат со цигари располагаат со високи суми пари, бидејќи заработката е огромна. Значи, располагаат со големи можности да ги корумпираат државните функционери, каде било, не само во Македонија". По оваа изјава се крена голем прав во македонските медиуми. На тв-дуелот со Црвенковски, Георгиевски повторил дека медиумите изнесуваат неистинити бидејќи и се блиски на опозицијата. Подоцна и цивилниот администратор во Приштина, Бернар Кушнер, изјавил дека шверцот има долга традиција на Балканот и дека открил камиони од Македонија со украдени автомобили, но и шлепери со цигари. И пет години по тие валкани настани во Македонија се повторуваат исти работи. На површина се изнесуваат нешта кои во моментот најмалку ѝ одговараат на Македонија. Пишувањево ќе го завршам со зборовите на Павле Трајанов, кои ми ги кажа неодамна: "Мило Ѓукановиќ шверцуваа цигари, но на Брисел му се правдаше со тезата дека Црна Гора нема пари, дека Милошевиќ ги стегнал ремените, па морал да го полни буџетот на републиката со пари од шверцот. Кај нас се шверцуваа цигари, но во буџетот на Македонија не влезе ниту едно евро од тие пари".

Кој е сега поголем шверцер сами можете да заклучите. Едно е јасно - Мило може вода да ни носи!